

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 64 Год. LXVI Понеделник, 10 мај 2010

Цена на овој број е 190 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1132. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за висината на надоместокот кој го плаќаат операторите на инсталациите кои вршат активности за кои се издава дозвола за усогласување со оперативен план.....	2	1137. Одлука за изменување на Одлуката за престанок и за давање на користење на недвижни ствари.....	7
1133. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за висината на надоместокот кој треба да го плаќаат операторите на инсталациите кои вршат активности за Б - интегрирана еколошка дозвола.....	3	1138. Одлука за изменување на Одлуката за престанок и за давање на користење на недвижни ствари.....	7
1134. Уредба за висината на надоместокот кој го плаќаат операторите на инсталациите кои вршат активности за кои се издава А – интегрирана еколошка дозвола.....	4	1139. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерство за образование и наука.....	8
1135. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на Агенцијата за енергетика на Република Македонија.....	7	1140. Одлука за формирање на Национално координативно тело за следење на изработката и имплементација на Националната стратегија за борба против сиромаштијата и социјалната исклученост во Република Македонија...	8
1136. Одлука за престанок и давање на трајно користење на недвижна ствар на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.....	7	1141. Решение за именување на координатор и членови на Национално координативно тело за следење на изработката и имплементација на Националната стратегија за борба против сиромаштијата и социјалната исклученост во Република Македонија.....	9
		1142. Решение за изменување на Решението за формирање на Комисија за следење на развојот на системот за финансирање на општините.....	10

	Стр.		Стр.
1143. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност транзит на електрична енергија.....	10	1148. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со нафта и нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со биогорива.....	18
1144. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност транзит на електрична енергија.....	12	1149. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија..	22
1145. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија.....	14	1150. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија.....	22
1146. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија.....	16	1151. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	23
1147. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија.....	18	Огласен дел.....	1-56

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1132.

Врз основа на член 142-а став (2) од Законот за животна средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09 и 48/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.05.2010 година, донесе

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ КОЈ ГО ПЛАЌААТ ОПЕРАТОРИТЕ НА ИНСТАЛАЦИИТЕ КОИ ВРШАТ АКТИВНОСТИ ЗА КОИ СЕ ИЗДАВА ДОЗВОЛА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ СО ОПЕРАТИВЕН ПЛАН

Член 1

Во Уредбата за висината на надоместокот кој треба да го плаќаат операторите на инсталациите кои вршат активности за кои се издава дозвола за усогласување со оперативен план („Службен весник на Република Македонија“ бр. 117/07) во член 4 ставот (1) се менува и гласи:

„(1) Надоместокот за поседување на дозвола за усогласување со оперативен план се пресметува на следниов начин:

$$N = P(ha) \cdot A + \sum_{i=1}^n (ET)_i \cdot B + \sum_{i=1}^{21} Ci + \sum_{i=1}^n Di$$

N – надоместок

P (ha)- површина на инсталацијата во хектари

A – надоместок по хектар површина

ET – главни емисиони точки во сите медиуми на животна средина

B – надоместок по емисиона точка

Ci – надоместок за секој поделен вид емисија

Di – надоместок за големина при гранични вредности на емисии “

По став (1) се додава нов став (2) кој гласи:

„(2) Надоместокот од став (1) од овој член може да се плати на рати и тоа најмногу до шест еднакви годишни рати по претходно барање на операторот на инсталацијата“.

Во ставот (2) кој станува став (3) точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „со можност за негово плаќање на најмногу шест еднакви годишни рати по претходно барање на операторот на инсталацијата“.

Во ставот (3) кој станува став (4) точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „со можност за негово плаќање на најмногу шест еднакви годишни рати по претходно барање на операторот на инсталацијата“.

Ставот (4) кој станува став (5) се менува и гласи:

„(4) Надоместокот (Di) за големина при гранични вредности на емисии се пресметува за секој вид на емисија на загадувачи во зависност од процентот на надминување на секоја емисија на загадувач одделно над граничните вредности што се пропишани со националните референтни документи за најдобри достапни техники односно со прописите од областа на животната средина, споредено со граничните вредности на секоја емисија на загадувач одделно кои се одобрени во дозволата“.

Ставот (5) станува став (6).

Член 2

Во Прилог 3 формулата се менува и гласи:

$$N = P(ha) \cdot A + \sum_{i=1}^n (ET)_i \cdot B + \sum_{i=1}^{21} Ci + \sum_{i=1}^n Di$$

Табелата 2 се менува и гласи:

Опис	Начин на пресметување на Di
За секој процент на надминување над пропишаните граничните вредности на било кој вид на емисија на загадувач што се одобрени во дозволата, големината на емисијата (Di) се пресметува на следниот начин:	Збир од големина на емисија (D) на надоместокот на секој вид на емисија на загадувач (C)* процентот на надминување + процентот на надминувањето

Член 3

Во прилог 4 формулата се менува и гласи:

$$N = P(ha) \cdot A + \sum_{i=1}^n (ET)_i \cdot B + \sum_{i=1}^{21} Ci + \sum_{i=1}^n Di$$

Табелата 2 се менува и гласи:

Опис	Начин на пресметување на Di
За секој процент на надминување над пропишаните граничните вредности на било кој вид на емисија на загадувач што се одобрени во дозволата, големината на емисијата (Di) се пресметува на следниот начин:	Збир од големина на емисија (D) на надоместокот на секој вид на емисија на загадувач (C)* процентот на надминување + процентот на надминувањето

Член 4

На започнатите постапки за пресметување и плаќање на годишниот надоместок ќе се применуваат одредбите од оваа уредба.

Член 5

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-2254/1
4 мај 2010 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1133.

Врз основа на член 129 став (2) од Законот за животна средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09 и 48/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.05.2010 година, донесе

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ КОЈ ТРЕБА ДА ГО ПЛАЌААТ ОПЕРАТОРИТЕ НА ИНСТАЛАЦИИТЕ КОИ ВРШАТ АКТИВНОСТИ ЗА Б-ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА

Член 1

Во Уредбата за висината на надоместокот кој треба да го плаќаат операторите на инсталациите кои вршат активности за Б-интегрирана еколошка дозвола („Службен весник на Република Македонија“ бр. 117/07), во член 5 ставот (1) се менува и гласи:

(1) Надоместокот за поседување на Б - интегрирана еколошка дозвола се пресметува на следниот начин:

$$N = P(ha) \cdot A + \sum_{i=1}^n (ET)_i \cdot B + \sum_{i=1}^{21} Ci + \sum_{i=1}^n Di$$

N – надоместок
P (ha)- површина на инсталацијата во хектари
A – надоместок по хектар површина

ET – главни емисиони точки во сите медиуми на животна средина

B – надоместок по емисиона точка

Ci – надоместок за секој поодделен вид емисија

Di – надоместок за големина при гранични вредности на емисии

По став (1) се додава нов став (2) кој гласи:

„(2) Надоместокот од став (1) од овој член може да се плати на рати и тоа најмногу до шест еднакви годишни рати по претходно барање на операторот на инсталацијата“.

Во ставот (2) кој станува (3) точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „со можност за негово плаќање на најмногу шест еднакви годишни рати по претходно барање на операторот на инсталацијата“.

Ставот (3) кој станува став (4) се менува и гласи:

„(4) Надоместокот (Di) за големина при гранични вредности на емисии се пресметува за секој вид на емисија на загадувачи во зависност од процентот на надминување на секоја емисија на загадувач одделно над гранични вредности што се пропишани со прописите од областа на животната средина, споредено со граничните вредности на секоја емисија на загадувач одделно кои се одобрени во дозволата“.

Ставот (4) станува став (5).

Член 2

Во Прилог 2 формулата се менува и гласи:

$$N = P(ha) \cdot A + \sum_{i=1}^n (ET)_i \cdot B + \sum_{i=1}^{21} Ci + \sum_{i=1}^n Di$$

Табелата 2 се менува и гласи:

Опис	Начин на пресметување на Di
За секој процент на надминување над пропишаните гранични вредности на било кој вид на емисија на загадувач што се одобрени во дозволата, големината на емисијата (Di) се пресметува на следниот начин:	Збир од големина на емисија (D) на надоместокот на секој вид на емисија на загадувач (C) * процентот на надминување + процентот на надминувањето

Член 3

На започнатите постапки за пресметување и плаќање на годишниот надоместок ќе се применуваат одредбите од оваа уредба.

Член 4

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-2452/1
4 мај 2010 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1134.

Врз основа на член 121 став (2) од Законот за животна средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09 и 48/10) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.05.2010 година донесе

**УРЕДБА
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ КОЈ ГО
ПЛАКААТ ОПЕРАТОРИТЕ НА ИНСТАЛАЦИИТЕ
КОИ ВРШАТ АКТИВНОСТИ ЗА КОИ СЕ ИЗДАВА
А – ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА**

**Член 1
Предмет**

(1) Со оваа уредба се пропишува висината на надоместокот кој го плаќаат операторите на инсталациите кои вршат активности за кои се издава А – интегрирана еколошка дозвола.

(2) Одредбите од оваа уредба се однесуваат на операторите на инсталациите кои вршат активности од Прилог 1 од Уредбата за определување на активностите на инсталациите за кои се издава интегрирана еколошка дозвола, односно дозвола за усогласување со оперативен план и временскиот распоред за поднесување на барање за дозвола за усогласување со оперативен план.

Член 2

Надоместок при поднесување на барањето за добивање на А – интегрирана еколошка дозвола

(1) Надоместокот за поднесување на барање за добивање на А – интегрирана еколошка дозвола се пресметува на следниот начин:

Надоместок = Површина (ha)* висина на надоместокот (даден во колона А од прилог 1 од оваа уредба) + збир од главни емисиони точки * висина на надоместок во колона Б (даден во Прилог 1 од оваа уредба)

(2) Висината на надоместокот од став (1) од овој член за поднесување на барање за добивање на А – интегрирана еколошка дозвола се определува согласно прилог 1 кој е составен дел на оваа уредба.

Член 3

Надоместок при поднесување на барањето за измена на А – интегрирана еколошка дозвола

(1) Операторот на инсталацијата плаќа надоместок при поднесување на барањето за измена на А – интегрирана еколошка дозвола согласно член 117 од Законот за животна средина.

(2) Висината на надоместокот од став (1) на овој член изнесува 50% од висината на годишниот надоместок за поседување на А – интегрирана еколошка дозвола согласно член 5 од оваа уредба.

Член 4

Надоместок за поднесување на барањето за пренос на А – интегрирана еколошка дозвола

(1) Операторот на инсталацијата плаќа надоместок при поднесување на барањето за пренос на А – интегрирана еколошка дозвола согласно член 118 од Законот за животна средина.

(2) Висината на надоместок од став (1) од овој член изнесува 30% од висината на годишниот надоместок за поседување на А – интегрирана еколошка дозвола.

Член 5

Годишен надоместок за поседување на А – интегрирана еколошка дозвола

(1) Надоместокот за поседување на А – интегрирана еколошка дозвола се пресметува на следниот начин:

$$N = P(ha) \cdot A + \sum_{i=1}^n (ET)_i \cdot B + \sum_{i=1}^{21} Ci + \sum_{i=1}^n Di$$

N – надоместок

P (ha)- површина на инсталацијата во хектари

A – надоместок по хектар површина

ET – главни емисиони точки во сите медиуми на животна средина

B – надоместок по емисиона точка

Ci – надоместок за секој поодделен вид емисија

Di – надоместок за големина при гранични вредности на емисии

(2) Надоместокот од став (1) од овој член може да се плати на рати и тоа најмногу до шест еднакви годишни рати по претходно барање на операторот на инсталацијата.

(3) Висината на надоместокот од став (1) од овој член за поседување на А – интегрирана еколошка дозвола се определува согласно Прилог 2 кој е составен дел на оваа уредба, со можност за негово плаќање најмногу шест еднакви годишни рати по претходно барање на операторот на инсталацијата.

(4) Надоместокот (Di) за големина при гранични вредности на емисии се пресметува за секој вид на емисија на загадувачи во зависност од процентот на надминување на секоја емисија на загадувач одделно над граничните вредности што се пропишани со националните референтни документи за најдобри достапни техники односно со прописите од областа на животната средина, споредено со граничните вредности на секоја емисија на загадувач одделно кои се одобрени во дозволата.

Член 6

Годишен надоместок за редовен надзор

Висината на надоместокот за извршен редовен надзор изнесува 10% од висината на годишниот надоместок за поседување на А – интегрирана еколошка дозвола пресметан согласно член 5 од оваа уредба.

Член 7

Намалување на висината на надоместоците

Во случај кога операторот спровел ISO 14001 систем за управување со животната средина или шемите за управување со животната средина и за ревизија согласно член 31 од Законот за животна средина, висината на годишниот надоместок за поседување на А – интегрирана еколошка дозвола пресметан согласно член 5 од оваа уредба се намалува за 20%.

Член 8

Влегување во сила

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-2453/1
4 мај 2010 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

Прилог 1

Вид на Дозвола	Поднесување на барање за добивање на А – интегрирана еколошка дозвола	
	Колона А	Колона Б
Индустриски сектор	Надоместок во денари по хектар површина на инсталација (А)	Надоместок во денари по емисиона точка во сите медиуми на животна средина (Б)
1. Енергетика	1500	800
2. Железо и челик	1000	600
3. Феро/обоени метали	1000	550
4. Хемиска индустрија	1000	500
5. Индустрија на минерали	1000	500
6. Цврст отпад	1000	450
7. Друго	1000	400

Прилог 2 НАДОМЕСТОК ЗА ПОСЕДУВАЊЕ НА А-ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА

$$Nadomestok = P(ha) \cdot A + \sum_{i=1}^n (ET)_i \cdot B + \sum_{i=1}^n Ci + \sum_{i=1}^n Di$$

Сектори	Надоместок во денари			Големина на емисијата
	Површина на инсталацијата	Емисиони точки	Вид на емисија	
	(А)	(Б)	(С)	(Di)
1. Енергетика	1500	800	Дадено во продолжение на Прилогот - Табела 1	Дадено во продолжение на Прилогот - Табела 2
2. Железо и челик	1000	600		
3. Феро и обоени метали	1000	550		
4. Хемиска индустрија на минерали	1000	500		
5. Индустрија на минерали	1000	500		
6. Цврст отпад	1000	450	Дадено во продолжение на Прилогот - Табела 1	Дадено во продолжение на Прилогот - Табела 2
7. Друго	1000	400		

Табела 1

Вид на емисија		
Загадувачи		Надоместок / ден.
1. Сулфурдиоксид и други сулфурни соединенија		5000,00
2. Азотни оксиди и други азотни соединенија		5000,00
3. Јаглеродмоноксид		5000,00
4. Испарливи органски соединенија		9000,00
5. Метали и нивни соединенија (вода, воздух)		6000,00
6. Прашина вклучувајќи фини честички		4000,00
7. Азбест (суспендирани честички и влакна)		9000,00
8. Хлор и негови соединенија		6500,00
9. Флуор и негови соединенија		6500,00
10. Тешки метали и нивни соединенија		9000,00
11. Цијаниди (вода, воздух)		9000,00
12. Супстанци и препарати кои поседуваат канцерогени и мутагени својства (вода, воздух)		9000,00
13. Полихлорирани дибензодиоксини и полихлорирани дибензофурани		9000,00
14. Органохалогени соединенија и соединенија кои образуваат такви соединенија во водена средина		9000,00
15. Органофосфорни соединенија		9000,00
16. Органокалајни соединенија		9000,00
17. Бициди и производи за заштита на растенијата		9000,00
18. Перзистентни јаглеводороди и перзистентни и биоаккумулативни токсични органски супстанции		9000,00
19. Суспендирани материји		3000,00
20. Супстанци кои допринесуваат за еутрофикација (нитрати, фосфати и др.)		6500,00
21. Супстанци кои неповолно влијаат на билансот на кислородот во вода (а можат да се измерат со помош на параметрите како што се ХПК, БПК и др.)		6500,00

Табела 2

Опис	Начин на пресметување на Di
За секој процент на надминување над пропишаните граничните вредности на било кој вид на емисија на загадувач што се одобрени во дозволата, големината на емисијата (Di) се пресметува на следниот начин:	Збир од големина на емисија (D) на надоместокот на секој вид на емисија на загадувач (C) * процентот на надминување + процентот на надминувањето

1135.

Врз основа на член 18 од Законот за основање на Агенција за енергетика на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/2005), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.04.2010 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА
АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на Агенцијата за енергетика на Република Македонија бр. 02-51/17, донесена од Управниот одбор на Агенцијата за енергетика на Република Македонија на седницата одржана на 25.01.2010 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-2148/1
27 април 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1136.

Врз основа на член 20, став 1 и член 27-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.05.2010 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ
НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА
ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник – Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија му престанува користењето на недвижна ствар-објект, сопственост на Република Македонија во вкупна површина од 543 м², лоциран на Бул.„Партизански одреди“ бр.2, 1000 Скопје, запишан во ИЛ број 52597 за КО Центар 1 и тоа КП бр.10099, зграда 1, влез 001, кат мезанин, улица „Партизански одреди“ бр.2 во површина од 269 м² и КП бр.10099, зграда 1, влез 001, кат приземје, улица „Партизански одреди“ бр.2 во површина од 274 м².

Член 2

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.

Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 на оваа одлука, ќе се изврши помеѓу директорот на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија и директорот на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-2267/1
4 мај 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1137.

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.05. 2010 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК
И ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА
НЕДВИЖНИ СТВАРИ****Член 1**

Во Одлуката за престанок и за давање на користење на недвижни ствари бр. 19-4393/1 од 23 ноември 2005 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 102/05), во членот 1, во став 1, точките 16 и 19 се бришат.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-2654/1
4 мај 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1138.

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.05.2010 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК
И ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ****Член 1**

Во Одлуката за престанок и за давање на користење на недвижни ствари Бр. 19-102/1 од 12 јануари 2006 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/06), во членот 1, точката 2 се брише.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-2655/1
4 мај 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1139.

Врз основа на член 54, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.05.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за животна средина и просторно планирање му престанува користењето на движните ствари, два учебника на македонски и албански јазик од реномирани странски автори од областа на животната средина, во вкупна количина од 850 примероци и тоа:

Бр.	Наслов на учебникот и автор	Назив на странска издавачка кука	ISBN	Број на страници	Количина (тираж)	Инвентарен број
1	Solid Waste management and Recucing -Управување со шверст отпад и рециклирање Isa Baud , Johan Post i Kristin Faredi Иса Бауд, Јохан Пост и Кристин Фареди	Jork Universiti Press, Canada Universiti Amsterdam Jork Универзитет од Канада, Универзитет Амстердам	978-9989-843-51-8	303	850	78725642
2	Environmental Management in Organizations Teh Iema Handbook Управување со животната средина во организациони John Brady Џон Брејди	Cambridge Universiti Press, USA Кембриџ Универзитет од САД	978-9989-843-54-9	662	850	80341514

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука му се даваат на трајно користење на Министерството за образование и наука без надомест.

Член 3

Министерот за животна средина и просторно планирање склучува договор со министерот за образование и наука со кој ќе се уредат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-2253/1
4 мај 2010 година
Скопје

Заменик на Претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1140.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08 и 10/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.05.2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА НАЦИОНАЛНО КООРДИНАТИВНО ТЕЛО ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ИЗРАБОТКАТА И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЈА ЗА БОРБА ПРОТИВ СИРОМАШТИЈАТА И СОЦИЈАЛНАТА ИСКЛУЧЕНОСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се формира Национално координативно тело за следење на изработката и имплементација на Националната стратегија за борба против сиромаштијата и социјалната исклученост во Република Македонија.

Член 2

Со Националното координативно тело за следење на изработката и имплементација на Националната стратегија за борба против сиромаштијата и социјалната исклученост во Република Македонија ќе претседава Министерството за труд и социјална политика.

Член 3

Националното координативно тело за следење на изработката и имплементација на Националната стратегија за борба против сиромаштијата и социјалната исклученост во Република Македонија е составено од претставници од сите релевантни министерства и институции и тоа, Министерство за труд и социјална политика, Министерство за правда, Министерство за образование и наука, Министерство за економија, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Министерство за транспорт и врски, Министерство за здравство, Министерство за култура, Министерство за локална самоуправа, Министерство за финансии, Министерство за информатичко општество, Секретаријат за европски прашања, Генерален секретаријат на Влада на Република Македонија, Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, Агенција за вработување на Република Македонија, Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување – МАПАС, Државен завод за статистика и Заедница на единиците на локалната самоуправа на Република Македонија – ЗЕЛС.

Член 4

Делокругот на Националното координативно тело за следење на изработката и имплементација на Националната стратегија за борба против сиромаштијата и социјалната исклученост во Република Македонија е во функција на:

- Утврдување на временска рамка и носители одговорни за спроведување на активностите;
- Вршење мониторинг над работата на работната група за изработка на стратегијата;
- Развивање и усвојување на план за следење на прогресот на активности;
- Следење на изработката на детален акционен план за спроведување на Стратегијата;
- Вршење на редовни периодични (шестмесечни) проценки за напредокот во однос на спроведувањето;
- Давање насоки за унапредување на координативниот пристап;
- Развивање на иницијативи во однос на воспоставување на локални координативни совети на ниво на локална самоуправа.

Член 5

Националното координативно тело за својата работа ја известува Владата на Република Македонија на секои три месеци.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-2301/1
4 мај 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1141.

Врз основа на член 36, став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08 и 10/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.05.2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА КООРДИНАТОР И ЧЛЕНОВИ НА НАЦИОНАЛНО КООРДИНАТИВНО ТЕЛО ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ИЗРАБОТКАТА И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЈА ЗА БОРБА ПРОТИВ СИРОМАШТИЈАТА И СОЦИЈАЛНАТА ИСКЛУЧЕНОСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

За координатор и членови на Националното координативно тело за следење на изработката и имплементација на Националната стратегија за борба против сиромаштијата и социјалната исклученост во Република Македонија се именуваат:

Министерство за труд и социјална политика

- Марјан Тодоровски, државен секретар - Министерство за труд и социјална политика – Координатор на Националното координативно тело
- Ардијан Муча, државен советник на Сектор за социјална заштита - член
- Ирена Тодороска, раководител на Одделение за социјално вклучување - секретар

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

- Жарко Ераковиќ, државен советник за стратешко планирање-член
- Валентина Митева, в.д. раководител на сектор за рурален развој - заменик член

Министерство за транспорт и врски

- Елена Кузмановска, државен секретар – член
- Јасминка Киркова, државен советник - заменик член

Министерство за култура

- Нермин Адеми, државен советник за спроведување на програмата на министерството – член
- Авзи Демири, раководител на сектор за Европски интеграции - заменик член

Министерство за информатичко општество

- Сашо Димитријоски, државен советник за информатичко општество - Министерство за информатичко општество - член
- Ангел Цеков, соработник во Министерство за информатичко општество - заменик член

Секретаријат за европски прашања

- Билјана Гриовска, одговорна за област труд и социјална политика - член

Генерален секретаријат на Влада на Република Македонија

- Јаше Сефер,

Државен завод за статистика

- м-р Благоица Новковска, директор – член

Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија

- Томче Ѓуровски, заменик директор - член
- Хамди Мустафа, раководител на сектор за човечки ресурси, општи и правни работи - заменик член

Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување – МАПАС

- м-р Булент Дервиши, директор – член
- Билјана Петроска, раководител на сектор за истражување-заменик член

Заедница на единиците на локалната самоуправа на Република Македонија- ЗЕЛС

- Ирена Николов, советник координатор за обуки - член

Министерство за правда

- Тања Кикерекова

Министерство за образование и наука

- Александра Цингова

Министерство за економија

- м-р Николина Трајаноска, раководител на одделение за индустриско производство, технолошки развој и иновации
- Милија Бјекиќ, заменик член

Министерство за локална самоуправа

- Сервет Демири

Министерство за финансии

- Анета Димовска

Министерство за здравство

- Елена Ристевска

Агенција за вработување на РМ

- Билјана Јовановска.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-2301/2
4 мај 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1142.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 67/07 и 156/09) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 88/08, 115/08 и 10/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.05.2010 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КОМИСИЈА ЗА СЛЕДЕЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА СИСТЕМОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТИНИТЕ**

1. Во Решението за формирање на Комисија за следење на развојот на системот за финансирање на општините („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/05), во точката 1 алинеите 3, 4, 5, 6, 8 и 9 се менуваат и гласат:

„ - Јасна Видановска, Министерство за образование и наука;

- Илија Гарески, Министерство за труд и социјална политика;

- Марјан Ѓорчев, градоначалник на општина Кисела Вода;

- Хазби Идризи, градоначалник на општина Боговиње;

- Горан Петров, градоначалник на општина Велес и

- Александар Петрески, градоначалник на општина Охрид.“

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-2369/1
4 мај 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1143.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 19, став 1, алинеја 8 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/2006, 36/2007 и 106/2008) и член 27 став 1 од Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 31/2009), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги „РОУ И РИФАЈНД КОМОДИТИС“ ДООЕЛ експорт - импорт Скопје за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност транзит на електрична енергија, на седницата одржана на 5.05.2010 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРАНЗИТ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги „РОУ И РИФАЈНД КОМОДИТИС“ ДООЕЛ експорт - импорт Скопје со седиште на ул. 16-та Македонска бригада бр. 18, Скопје, Република Македонија му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност транзит на електрична енергија.

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата за вршењето на енергетската дејност транзит на електрична енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетска дејност транзит на електрична енергија“, кој што е составен дел на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-834/1
5 мај 2010 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

**ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ТРАНЗИТ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштво за производство, трговија и услуги РОУ И РИФАЈНД КОМОДИТИС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. 16-та Македонска бригада бр. 18, Скопје, Република Македонија

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Транзит на електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата:
5.05.2010 година

4. Период на важење на лиценцата:
10 години

5. Датум до кога важи лиценцата:
5.05.2020 година

6. Евидентен број на издадената лиценца:
ЕЕ- 50.09.1/10

7. Број на деловниот субјект - 6237460

8. Единствен даночен број - 4030007637960

9. Вид и обем на енергетската дејност
Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност транзит на електрична енергија преку преносниот систем на Република Македонија.

Транзит на електрична енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета пренесување на електрична енергија преку преносниот систем за електрична енергија на Република Македонија во рамките на деклариран преносен капацитет на преносниот систем поврзан со соседните држави, од кои се превзема / испорачува електрична енергија, за да се реализира одредена трансакција за која се обврзал носителот на лиценцата да ја превземе / испорача на лица надвор од земјата.

10. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста

Енергетската дејност транзит на електрична енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на соодветни договори со преносниот систем оператор за закуп на прекугранични преносни капацитети од декларираните капацитети на интерконекциските електрични граници на преносниот систем за електрична енергија на Република Македонија, за пренесување на електричната енергија која се обврзал да ја превземе / испорача на лица надвор од земјата, согласно мрежните правила за пренос на електрична енергија и правилата за пазар на електрична енергија.

11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста

Енергетската дејност транзит на електрична енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку територијата на Република Македонија.

12. Општи обврски за носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- обезбеди доволен преносен капацитет во согласност со правилата за пазар на електрична енергија, мрежните правила за пренос на електрична енергија, за количините на електрична енергија и моќност кои се обврзал да ги транзитира преку преносниот систем на земјата;

- работи во согласност со мрежните правила за пренос на електрична енергија и правилата за пазар на електрична енергија.

- обезбеди исполнување на условите за квалитет на електрична енергија која што ја транзитира, согласно со пропишаните норми за квалитет и склучените договори;

- ги исполни барањата за финансиски гаранции утврдени од страна на операторот на пазарот на електрична енергија согласно правилата за пазар на електрична енергија.

- достави во определен рок до Регулаторната комисија за енергетика, по нејзино барање, информации и извештаи за трансакциите и деловните активности во врска со транзитот на електрична енергија низ територијата на Република Македонија;

- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Македонија, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста транзит на електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа;

- работи во согласност со правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон, а особено Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; како и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за работењето во претходната година (извештајна година), кој особено треба да содржи податоци за количините и субјектите од кои е набавена и количините и субјектите на кои е продадена електричната енергија, како и податоци за обезбедениот преносен и дистрибутивен капацитет и регулирани услуги, во текот на извештајната година, за секој месец поодделно.

15. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на дејноста до Регулаторната комисија за енергетика

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- информации за транзитираните набавените и испорачаните количини на електрична енергија според купопродажните договори, согласно Табела 1 која е составен дел на оваа лиценца;

- известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на дејноста;

- други податоци во врска со вршењето на дејноста.

16. Обврска за овозможување на пристап до објектите и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи непосреден увид во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

17. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши исклучиво во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

18. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за условите, начинот, постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

ПРИЛОГ - ТАБЕЛА 1

ИЗВЕШТАЈ ЗА ТРАНЗИТИРАНИ КОЛИЧИНИ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Транзитирани количини во текот на месецот во 20..					Транзитирани количини во текот на година 20..				
Договор за транзит со операторот (бр. и датум)	Користена интерконективна врска на влез во РМ	Користена интерконективна врска на излез од РМ	Реализирана количина на транзитирана електрична енергија (kWh)		Договор за транзит со операторот (бр. и датум)	Користена интерконективна врска на влез во РМ	Користена интерконективна врска на излез од РМ	Реализирана количина на транзитирана електрична енергија (kWh)	

1144.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 19, став 1, алинеја 8 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/2006, 36/2007 и 106/2008) и член 27 став 1 од Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 31/2009), постапувајќи по барањето на Друштвото трговија со електрична енергија ВИВИД ПАУЕР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност транзит на електрична енергија, на седницата одржана на 5.05.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРАНЗИТ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за трговија со електрична енергија ВИВИД ПАУЕР ДООЕЛ увоз - извоз Скопје ул. Васил Главинов бр. 16, зграда 1, влез 1, кат 6, Скопје, му се издава лиценца за вршење на енергетската дејност транзит на електрична енергија.

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата во вршењето на енергетската дејност транзит на електрична енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетска дејност транзит на електрична енергија“, кој што е составен дел на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07 – 835/1
 5 мај 2010 година
 Скопје

Претседател,
 Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

Л И Ц Е Н Ц А
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ТРАНЗИТ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. **Име и седиштето на носителот на лиценцата**
 Друштво за трговија со електрична енергија ВИВИД ПАУЕР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. Васил Главинов бр. 16, зграда 1, влез 1, кат 6, Скопје, Република Македонија

2. **Енергетската дејност за која се издава лиценцата**
 Транзит на електрична енергија

3. **Датум на издавање на лиценцата:**
 XX.XX.2010 година

4. **Период на важење на лиценцата:**
 10 години

5. **Датум до кога важи лиценцата:**
 XX.XX.2020 година

6. **Евидентен број на издадената лиценца:**
 EE- 51.09.1/10

7. **Број на деловниот субјект - 6458912**

8. **Единствен даночен број - 4080009501086**

9. Вид и обем на енергетската дејност

Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност транзит на електрична енергија преку преносниот систем на Република Македонија.

Транзит на електрична енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета пренесување на електрична енергија преку преносниот систем за електрична енергија на Република Македонија во рамките на деклариран преносен капацитет на преносниот систем поврзан со соседните држави, од кои се превзема / испорачува електрична енергија, за да се реализира одредена трансакција за која се обврзал носителот на лиценцата да ја превземе / испорача на лица надвор од земјата.

10. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста

Енергетската дејност транзит на електрична енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на соодветни договори со преносниот систем оператор за закуп на прекугранични преносни капацитети од декларираните капацитети на интерконекциските електрични граници на преносниот систем за електрична енергија на Република Македонија, за пренесување на електричната енергија која се обврзал да ја превземе / испорача на лица надвор од земјата, согласно мрежните правила за пренос на електрична енергија и правилата за пазар на електрична енергија.

11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста

Енергетската дејност транзит на електрична енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку територијата на Република Македонија.

12. Општи обврски за носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- обезбеди доволен преносен капацитет во согласност со правилата за пазар на електрична енергија, мрежните правила за пренос на електрична енергија, за количините на електрична енергија и моќност кои се обврзал да ги транзитира преку преносниот систем на земјата;
- работи во согласност со мрежните правила за пренос на електрична енергија и правилата за пазар на електрична енергија.
- обезбеди исполнување на условите за квалитет на електрична енергија која што ја транзитира, согласно со пропишаните норми за квалитет и склучените договори;
- ги исполни барањата за финансиски гаранции утврдени од страна на операторот на пазарот на електрична енергија согласно правилата за пазар на електрична енергија.
- достави во определен рок до Регулаторната комисија за енергетика, по нејзино барање, информации и извештаи за трансакциите и деловните активности во врска со транзитот на електрична енергија низ територијата на Република Македонија;
- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Македонија, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста транзит на електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа;
- работи во согласност со правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон, а особено Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца;
- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; како и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за работењето во претходната година (извештајна година), кој особено треба да содржи податоци за количините и субјектите од кои е набавена и количините и субјектите на кои е продадена електричната енергија, како и податоци за обезбедениот преносен и дистрибутивен капацитет и регулирани услуги, во текот на извештајната година, за секој месец поодделно.

15. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на дејноста до Регулаторната комисија за енергетика

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- информации за транзитираните набавените и испорачаните количини на електрична енергија според купопродажните договори, согласно Табела 1 која е составен дел на оваа лиценца;
- известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на дејноста;
- други податоци во врска со вршењето на дејноста.

16. Обврска за овозможување на пристап до објектите и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи непосреден увид во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

17. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши исклучиво во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

18. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за условите, начинот, постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

ПРИЛОГ - ТАБЕЛА 1

ИЗВЕШТАЈ ЗА ТРАНЗИТИРАНИ КОЛИЧИНИ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Транзитирани количини во текот на месецот во 20..					Транзитирани количини во текот на година 20..			
Договор за транзит со операторот (бр. и датум)	Користена интерконективна врска на влез во РМ	Користена интерконективна врска на излез од РМ	Реализирана количина на транзитирана електрична енергија (kWh)	Договор за транзит со операторот (бр. и датум)	Користена интерконективна врска на влез во РМ	Користена интерконективна врска на излез од РМ	Реализирана количина на транзитирана електрична енергија (kWh)	

1145.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 19 став 1, алинеја 8, од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 36/07 и 106/08) и член 27 став 1 од Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 31/09), постапувајќи по барањето на Друштвото за трговија со електрична енергија „ОСТЕЛЕКТРИКА“ ДООЕЛ, Скопје за издавање на лиценца за трговија со електрична енергија, на седницата одржана на 05.05.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за трговија со електрична енергија „ОСТЕЛЕКТРИКА“ ДООЕЛ, Скопје, Бул. Кузман Јосифовски - Питу бр. 30/3-7, Скопје, му се издава лиценца за вршење на енергетската дејност трговија со електрична енергија.

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата во вршењето на енергетската дејност трговија на електрична енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија“, кој што е составен дел на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-836/1
 5 мај 2010 година
 Скопје

Претседател,
 Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

Л И Ц Е Н Ц А
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
 Друштво за трговија со електрична енергија ОСТЕЛЕКТРИКА ДООЕЛ Скопје, Бул. Кузман Јосифовски - Питу бр. 30/3-7, Скопје, Република Македонија

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
 Трговија со електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата:
 05.05.2010 година

4. Период на важење на лиценцата:
 10 години

5. Датум до кога важи лиценцата:
 05.05.2020 година

6. Евидентен број на издадената лиценца:
 EE- 52.10.1/10

7. Број на деловниот субјект - 6523730

8. Единствен даночен број - 4032009503360

9. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност трговија со електрична енергија.

Како трговија со електрична енергија, во смисла на оваа лиценца се смета купување на електрична енергија произведена во Република Македонија и/или странство, заради натамошна продажба на квалификувани потрошувачи, регулираниот производител на електрична енергија, снабдувачот со електрична енергија на тарифни потрошувачи на мало, други трговци или извоз.

Носителот на лиценца за трговија со електрична енергија обезбедува доволен преносен и дистрибутивен капацитет и регулирани услуги во согласност со применливата тарифа, правилата за пазар на електрична енергија, мрежните правила за пренос на електрична енергија и мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, за количините на електричната енергија и моќност кои се обврзал да ги испорача на квалификувани потрошувачи, регулираниот производител на електрична енергија, снабдувачот со електрична енергија на тарифни потрошувачи на мало, други трговци или извоз.

10. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста

Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на соодветни договори за купување и продажба на електрична енергија и договори за закупување на преносен или дистрибутивен капацитет.

11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста

Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на целата територија на Република Македонија и странство.

12. Општи обврски за носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- обезбеди непречена и континуирана испорака на електрична енергија согласно купопродажните договори;

- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги во согласност со применливата тарифа, правилата за пазар на електрична енергија, мрежните правила за пренос на електрична енергија и мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, за количините на електричната енергија и моќност кои се обврзал да ги испорача;

- работи во согласност со правилата за пазар на електрична енергија во однос на доверливоста и обемот на снабдување, со цел да се исполнат обврските кон купувачите;

- обезбеди исполнување на условите за квалитет на електрична енергија која што ја испорачува, согласно со пропишаните норми за квалитет и склучените договори;

- ги исполни барањата за финансиски гаранции утврдени од страна на операторот на пазарот на електрична енергија во однос на договорените трансакции;

- им фактурира на потрошувачите за испорачаната електричната енергија и за обезбедениот преносен и дистрибутивен капацитет и регулираните услуги, согласно склучените договори;

- достави во определен рок до Регулаторната комисија за енергетика, по нејзино барање, информации и извештаи за трансакциите и деловните активности во врска со увозот и извозот на електрична енергија во и од Република Македонија;

- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Македонија, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија со електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа
- работи во согласност со мрежните правила за пренос на електрична енергија, мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и правилата за пазар на електрична енергија, како и техничките нормативи и стандарди за работа на системот за пренос и системот за дистрибуција на електрична енергија;

- работи во согласност со правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон, а особено Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за работењето во претходната година (извештајна година), кој особено треба да содржи податоци за количините на електричната енергија и големината на моќноста, податоци за субјектите од кои е набавена и на кои е продадена електричната енергија, како и податоци за обезбедениот преносен и дистрибутивен капацитет и регулирани услуги, во текот на извештајната година, за секој месец поодделно.

15. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- информации за набавените и испорачаните количини на електрична енергија според купопродажните договори, согласно Табела 1 која е составен дел на оваа лиценца.

- известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на дејноста.

- други податоци во врска со вршењето на дејноста.

16. Обврска за овозможување на пристап до деловните простории и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи непосреден увид во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

17. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

18. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

ПРИЛОГ - ТАБЕЛА 1

ИЗВЕШТАЈ ЗА ИСПОРАЧАНИ КОЛИЧИНИ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Корисник	Испорачани количини во текот на месецот			Испорачани количини од почетокот на годината	
	Планирано согласно договор бр.	Реализирана Количина на електрична енергија (kWh)	Реализирана Цена (ден/kWh)	Планирано согласно договор бр.	Реализирана Количина (kWh)
Регулиран производител на електрична енергија					
Квалификуван потрошувач					
Снабдувач со електрична енергија на тарифни потрошувачи на мало					
Извоз и други трговци					

1146.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 19 став 1, алинеја 8, од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 36/07 и 106/08) и член 27 став 1 од Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 31/09), постапувајќи по барањето на Друштвото за трговија и услуги ХСЕ МАК ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје за издавање на лиценца за трговија со електрична енергија, на седницата одржана на 5.05.2010 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за трговија и услуги ХСЕ МАК ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје ул. Беласица бр. 2, Скопски саем, Скопје, му се издава лиценца за вршење на енергетската дејност трговија со електрична енергија.

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата во вршењето на енергетската дејност трговија на електрична енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија“, кој што е составен дел на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-837

5 мај 2010 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

Л И Ц Е Н Ц А ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата

Друштво за трговија и услуги ХСЕ МАК ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, ул. Беласица бр. 2, Скопски саем, Скопје, Република Македонија

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата

Трговија со електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата:

5.05.2010 година

4. Период на важење на лиценцата:

10 години

5. Датум до кога важи лиценцата:

5.05.2020 година

6. Евидентен број на издадената лиценца:

ЕЕ- 53.10.1/10

7. Број на деловниот субјект – 6482279

8. Единствен даночен број - 4043009501270

9. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност трговија со електрична енергија.

Како трговија со електрична енергија, во смисла на оваа лиценца се смета купување на електрична енергија произведена во Република Македонија и/или странство, заради натамошна продажба на квалификувани потрошувачи, регулираниот производител на електрична енергија, снабдувачот со електрична енергија на тарифни потрошувачи на мало, други трговци или извоз.

Носителот на лиценца за трговија со електрична енергија обезбедува доволен преносен и дистрибутивен капацитет и регулирани услуги во согласност со применливата тарифа, правилата за пазар на електрична енергија, мрежните правила за пренос на електрична енергија и мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, за количините на електричната енергија и моќност кои се обврзал да ги испорача на квалификувани потрошувачи, регулираниот производител на електрична енергија, снабдувачот со електрична енергија на тарифни потрошувачи на мало, други трговци или извоз.

10. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста

Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на соодветни договори за купување и продажба на електрична енергија и договори за закупување на преносен или дистрибутивен капацитет.

11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста

Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на целата територија на Република Македонија и странство.

12. Општи обврски за носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- обезбеди непречена и континуирана испорака на електрична енергија согласно купопродажните договори;
- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги во согласност со применливата тарифа, правилата за пазар на електрична енергија, мрежните правила за пренос на електрична енергија и мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, за количините на електрична енергија и моќност кои се обврзал да ги испорача;
- работи во согласност со правилата за пазар на електрична енергија во однос на доверливоста и обемот на снабдување, со цел да се исполнат обврските кон купувачите;
- обезбеди исполнување на условите за квалитет на електрична енергија која што ја испорачува, согласно со пропишаните норми за квалитет и склучените договори;
- ги исполни барањата за финансиски гаранции утврдени од страна на операторот на пазарот на електрична енергија во однос на договорените трансакции;
- им фактурира на потрошувачите за испорачаната електрична енергија и за обезбедениот преносен и дистрибутивен капацитет и регулираните услуги, согласно склучените договори;
- достави во определен рок до Регулаторната комисија за енергетика, по нејзино барање, информации и извештаи за трансакциите и деловните активности во врска со увозот и извозот на електрична енергија во и од Република Македонија;

- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Македонија, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија со електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа

- работи во согласност со мрежните правила за пренос на електрична енергија, мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и правилата за пазар на електрична енергија, како и техничките нормативи и стандарди за работа на системот за пренос и системот за дистрибуција на електрична енергија;

- работи во согласност со правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон, а особено Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца;
- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за работењето во претходната година (извештајна година), кој особено треба да содржи податоци за количините на електричната енергија и големината на моќноста, податоци за субјектите од кои е набавена и на кои е продадена електричната енергија, како и податоци за обезбедениот преносен и дистрибутивен капацитет и регулирани услуги, во текот на извештајната година, за секој месец поодделно.

15. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- информации за набавените и испорачаните количини на електрична енергија според купопродажните договори, согласно Табела 1 која е составен дел на оваа лиценца.
- известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на дејноста.
- други податоци во врска со вршењето на дејноста.

16. Обврска за овозможување на пристап до деловните простории и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи непосреден увид во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

17. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

18. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

ПРИЛОГ - ТАБЕЛА 1

ИЗВЕШТАЈ ЗА ИСПОРАЧАНИ КОЛИЧИНИ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Корисник	Испорачани количини во текот на месецот			Испорачани количини од почетокот на годината	
	Планирано согласно договор бр.	Реализирана Количина на електрична енергија (kWh)	Реализирана Цена (ден/kWh)	Планирано согласно договор бр.	Реализирана Количина (kWh)
Регулиран производител на електрична енергија					
Квалификуван потрошувач					
Снабдувач со електрична енергија на тарифни потрошувачи на мало					
Извоз и други трговци					

1147.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 19 став 1 алинеја 8, а во врска со член 39 и член 52 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 36/07 и 106/08) како и член 15 став 2 алинеја 2 од Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 31/09), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги МАВИС ДОО Штип, за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на 5.05.2010 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги МАВИС ДОО Штип со седиште на ул. Гоце Делчев бр. 36, Штип, му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија.

2. Енергетската дејност производство на електрична енергија носителот на лиценцата ќе ја врши преку фотоволтаичен систем лоциран на ул. Гоце Делчев бр. 36, Општина Штип.

3. Правата и обврските на носителот на лиценцата во поглед на вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија ќе бидат утврдени во прилог кон одлуката за утврдување на содржината на лиценцата, која ќе биде објавена во „Службен весник на Република Македонија“ по доставувањето до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија на Одобрението за употреба на објектот и потребните документи од Табела 24, точка III, од Прилог 1 од Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 31/09).

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе влезе во сила по исполнување на условите утврдени во точка 3 од оваа одлука.

Бр. 02-838/1
5 мај 2010 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

1148.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 19 став 1 алинеја 8 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 36/07 и 106/08) и член 27 став 1 од Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 31/09), постапувајќи по барањето на Трговското друштво за производство, трговија и услуги „ДИМЕ – ПЕТРОЛ“ ДОО-ЕЛ увоз - извоз с. Мешеишта - Охрид за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со нафта и нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со биогорива, на седницата одржана на 5.05.2010 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ И БИОГОРИВА И МЕ- ШАВИНА НА ТЕЧНИ ГОРИВА ОД ФОСИЛНО ПОТЕКЛО ШТО СЕ КОРИСТАТ ЗА ТРАНСПОРТ СО БИОГОРИВА

1. На Трговското друштво за производство, трговија и услуги „ДИМЕ – ПЕТРОЛ“ ДООЕЛ увоз - извоз с. Мешеишта – Охрид, му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со нафта и нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со биогорива.

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата за вршење на енергетската дејност трговија со нафта и нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со биогорива, се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетската дејност трговија со нафта и нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со биогорива“ кој што е составен дел на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02 –839/1
5 мај 2010 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

ПРИЛОГ 1

ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ И БИОГОРИВА И МЕШАВИНА НА ТЕЧНИ ГОРИВА ОД ФОСИЛНО ПОТЕКЛО ШТО СЕ КОРИСТАТ ЗА ТРАНСПОРТ СО БИОГОРИВА

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата

Трговско друштво за производство, услуги и трговија, Николоски Димитрија ДИМЕ ПЕТРОЛ увоз извоз с. Мешеишта, Мешеишта ДООЕЛ, Дебарца, Република Македонија.

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата

Трговија со нафта и нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со биогорива

3. Датум на издавање на лиценцата:

5.05.2010 година

4. Период на важење на лиценцата:

10 години

5. Датум до кога важи лиценцата:

5.05.2020 година

6. Евидентен број на издадената лиценца:

НД - 16.03.1/10

7. Број на деловниот субјект - 5693896

8. Единствен даночен број – 4020002132317

9. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на дејноста трговија со нафта и нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со биогорива.

Како трговија на големо, во смисла на оваа лиценца се смета купување на нафта и нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со биогорива, заради натамошна продажба на трговците на мало, на индустриските и други потрошувачи, и/или на други трговци на големо, кои набавените деривати ги користат за вршење на нивната дејност.

10. Деловни простори и простории во кои ќе се врши енергетската дејност со карактеристики на објектите, постројките, опремата и инсталациите

1. За вршење на енергетската дејност ќе се користат 2 резервоари за складирање на нафтени деривати и мешавина на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со биогорива, со капацитет од по 250.000 литри по резервоар, кои ДИМЕ-ПЕТРОЛ увоз извоз с.Мешеишта, ги има земено под закуп, а се во сопственост на Градинар АД Охрид и се лоцирани во кругот на објектот оранжерија на КП 6372 во КО Охрид на улица 7 - ми Ноември бб;

2. Носителот на лиценцата е должен да обезбеди деловните простори и простории во кои се врши трговија со нафта и нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со биогорива на големо, во секое време да ги исполнуваат пропишаните минимално-техничките услови за вршење на дејноста.

3. Носителот на лиценцата е должен во секое време да поседува или да има обезбедено право на користење на склад во кој се складираат нафтени деривати и мешавина на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со биогорива, со капацитет определен со прописите со кои се уредува трговијата со нафтени деривати на големо.

4. Носителот на лиценцата е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика за секоја промена на расположивиот капацитет за складирање на нафтени деривати и мешавина на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со биогорива, најдоцна во рок од 30 дена по настаната промена.

11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста

Дејноста трговија со нафта и нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со биогорива, носителот на лиценцата може да ја врши на територијата на Република Македонија и во странство.

12. Општи обврски за носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- обезбеди сигурно и безбедно снабдување со нафтени деривати и мешавина на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со биогорива,
- обезбеди нафтени деривати и мешавината на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со биогорива, со кои врши трговија да ги исполнуваат пропишаните норми за квалитетот;
- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија со нафта и нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со биогорива, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа;

- ги почитува техничките правила, нормативи и стандарди за работа на енергетските објекти и опрема
- ги почитува правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон, а особено Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

13. Обврска за поседување на раздвоени сметки, забрана за меѓу-субвенционирање

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца;
- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

1. Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за финансиското и деловното работење во претходната година (извештајна година).

2. Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. набавки и продажби на нафтни деривати и мешавина на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со биогорива, во текот на извештајна година, презентирани согласно Табелата 1, која е составен дел на оваа лиценца.

2. годишна сметка и финансиски извештај составен од:

- биланс на состојба и биланс на успех,
- извештај за промените во главнината,
- извештај за паричните текови,
- применетите сметководствени политики,
- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди, и
- интерни пресметки за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца

3. превземени мерки во текот на извештајна година, за:

- заштита на опремата и објектите од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност;
- заштита при работа;
- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на дејноста;
- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето;
- спроведување на мониторинг врз сопственото работење;
- обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на дејноста;
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба.

4. извршување на програма за ремонти во извештајна година;

5. состојба со кадровска екипираност за извршување на пооделни задачи во врска со дејноста;

6. извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.

7. оценка за реализирање на планот за работа за извештајната година;

8. бизнис план за тековната година

15. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на дејноста

- Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува месечни извештаји за набавки и продажби на нафтни деривати и мешавина на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со биогорива, презентирани согласно Табелата 1, која е составен дел на оваа лиценца.

- Носителот на лиценцата е должен да ја известува Регулаторната комисија за енергетика за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на дејноста.

- Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да доставува и други податоци во врска со вршењето на дејноста.

16. Обврска за овозможување на пристап до објектите и инсталациите и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи непосреден увид од страна на Регулаторната комисија во вршењето на дејноста за која е издадена лиценцата, увид во целокупната документација на носителот на лиценцата, објектите, деловните простории, простори, инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на дејноста, во согласност со Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

17. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши исклучиво во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

18. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

ПРИЛОГ : ТАБЕЛА 1

НАБАВКА И ПРОДАЖБА НА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И МЕШАВИНИ НА ТЕЧНИ ГОРИВА
ОД ФОСИЛНО ПОТЕКЛО ШТО СЕ КОРИСТАТ ЗА ТРАНСПОРТ, СО БИОГОРИВА ВО ТЕКОТ НА _____ ГОДИНА (МЕСЕЦ)

(во тони)

Вид на нафта и деривати	Состојба на залихи на почетокот на годината (месец) 2	НАБАВКА				ВКУПНО располо- живо (2+6)	ПРОДАЖБА					Состојба на залихи на крајот на годината (месец) (7-12) 13
		РМ		УВОЗ 5	ВКУПНО набавено (3+4+5) 6		во РМ		ИЗВОЗ 11	ВКУПНА продажба (10+11) 12		
		ОКТА 3	Други 4				големопродажба 8	малопродажба 9				
											ВКУПНО РМ (8+9) 10	
Нафта												
Моторни бензини												
ЕУРОСУПЕР БС- 95												
ЕУРОСУПЕР БС-98												
Биоетанол												
Дизел горива												
Еуродизел-БС												
Биодизел-БС												
Екстра лесно 1(ЕЛ-1)												
Мазут												
М1-НС												
М2-НС												
Пропан- -бутан (ТНГ)												
Млазно гориво												
Биогориво												
ВКУПНО												

Датум: _____

М.П.

Одговорно лице

(полно име и презиме)_____
(потпис)

1149.

Врз основа на член 19 став 1 алинеја 8 и член 45 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/06, 36/07 и 106/08), член 38 и 39 од Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 31/09), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, постапувајќи по Барањето на Акционерското друштво за проектирање, градежништво, инженеринг, производство и трговија МАКХИДРОПРОЕКТ КО АД Скопје, на седницата одржана на 05.05.2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Во Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Акционерското друштво за проектирање, градежништво, инженеринг, производство и трговија МАКХИДРОПРОЕКТ КО АД Скопје бр. 02-1602/1 од 15.12.2005 год. („Службен весник на Република Македонија“ бр. 111/05), се вршат следните измени и дополнувања:

1. Во Прилог 1 насловен како Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија во точката 5 евидентниот број се менува и гласи:

„ЕЕ- 11.01.1/05.2/10“.

2. Во Прилог 1 насловен како Хидро производствени капацитети:

- во насловот на точката 6.2 по зборот: „податоци“ се додаваат зборовите: „за старата МХЕЦ „Матка“.

- во насловот на точката 6.3 по зборот: „опремата“ се додаваат зборовите: „за старата МХЕЦ „Матка“.

- по точката 6.3.4 се додаваат нови точки: „6.4 и 6.5“ кои гласат:

„ 6.4 Електроенергетски податоци за новата МХЕЦ „Матка“

Број на производни единици	2
Номинална моќност на хидроелектралата	12 000 kVA
Расположива моќност на хидроелектралата	12 000 kVA
Максимална моќност на хидроелектралата	12 000 kVA
Напонско ниво	35 kV “

„ 6.5 Податоци за опремата за новата МХЕЦ „Матка“

6.5.1. Производни единици (агрегати)

Број на производни единици	2
Спремност за функција за автоматска работа	да
Спремност за управување од диспечерски центар	Да

6.5.2 Турбина

Тип	Капан верикална
Производител	GE Energy – Canada
Номинална моќност	4,685 MW
Номинален пад	23,0 m
Номинален проток	20,0 m ³ /s
Номинален број на вртежи	333,3 1/min
Дијаметар на работното коло	1,9 m

6.5.3. Генератор

Тип	PCA – 1400 - M/18
Производител	INDAR - Spain
Номинална моќност	6 000 kVA
Напонско ниво	6 300 kV
Номинална фреквенција	50 Hz
Номинален број на вртежи	333,3 1/min
Номинален број на вртежи при побег	800 1/min
Номинална струја на возбуда	549,9 A
Класа на изолација	F
Фактор на моќност	0,8
Маса на ротор	22 360 kg

6.5.4. Блок трансформатор

Тип	TMCRES – S
Производител	TMC – Italy
Номинална моќност	6,3 MVA
Номинален преносен однос	35 kV/6 kV
Систем за ладење	AN “

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-840/1
5 мај 2010 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

1150.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 19 став 1 алинеја 8, а во врска со член 39 и член 52 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 36/07 и 106/08) како и член 15 став 2 алинеја 2 од Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 31/09), постапувајќи по барањето на Друштвото за трговија на големо и мало, услуги, производство и промет со електрична енергија АБ СОЛАР ДОО увоз-извоз Битола, за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на 5.05.2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за трговија на големо и мало, услуги, производство и промет со електрична енергија АБ СОЛАР ДОО увоз-извоз Битола, со седиште на ул. Цар Самоил бр. 29, Битола, му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија.

2. Енергетската дејност производство на електрична енергија носителот на лиценцата ќе ја врши преку фотоволтаичен систем, лоциран на КП бр. 1024/1 и КП бр. 1024/2 КО Суводол, Општина Демир Хисар.

3. Правата и обврските на носителот на лиценцата во поглед на вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија ќе бидат утврдени во прилог кон одлуката за утврдување на содржината на лиценцата, која ќе биде објавена во „Службен весник на Република Македонија“ по доставувањето до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија на Одобрението за употреба на објектот и потребните документи од Табела 24, точка III, од Прилог 1 од Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 31/09).

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе влезе во сила по исполнување на условите утврдени во точка 3 од оваа одлука.

УП1 Бр. 07-2
5 мај 2010 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

1151.

Врз основа на член 19, алинеја 7 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 36/07 и 106/08), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009 и 34/2010), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 86/99, 8/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 10.05.2010 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 33,211
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 34,607
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 33,526
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 32,984

г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 27,358

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 70,50
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 72,00
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 59,00
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 47,50

г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 33,805

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од потточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	70,00	69,50	69,00
ЕУРОСУПЕР БС - 98	71,50	71,00	70,50
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	58,50	58,00	57,50
ЕЛ-1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	47,00	46,50	46,00

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,080
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 0,080
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,030
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,040
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,890
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 0,890
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,300
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,300
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,740

Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 21,865
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 21,740
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 12,444
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 3,230
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,100

Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕЛ 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 00,01 часот на 11.05.2010 година.

Бр. 02-890/1
10 мај 2010 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2010 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622

